

20110952307

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 март 2011 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар („Службен весник на Република Македонија“ број 10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 118/2007, 37/2008, 158/2009, 2/2010 и 147/2010), во член 2 став 1 во поднасловот VI по зборот „бременост“, се додаваат зборовите „во урина“.

Член 2

Член 6 се брише.

Член 3

Член 8 се брише.

Член 4

Членот 8-а се менува и гласи:

„Надоместокот за извршени лабораториски испитувања претставува максимален договорен износ кој може да го оствари здравствената установа која врши лабораториски услуги, врз основа на планираните средства за лабораториските испитувања во специјалистичко-консултативна здравствена заштита определени во буџетот на Фондот и во зависност од остварениот вид и обем на здравствени услуги во претходниот период.

Надоместокот на здравствената установа се исплатува по месеци за остварен вид и обем на здравствени услуги врз основа на доставена месечна фактура.

Фактурираниот месечен износ (намален за партиципација) може да биде најмногу до висина на утврдениот надоместок за соодветниот месец.

Фактурирање се врши за месецот во кој се завршени здравствените услуги.

За услугите извршени над износот на договорениот месечен надоместок, остварениот вид и обем на здравствена услуги се искажува на посебен извештај кој служи за евиденција и анализа.“

Член 5

Во член 10 став 1 зборовите: „член 8 и“ се бришат.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5431/4
28 март 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.